




СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН



25.07.2013
.7 .47

047/551-762



2.

3 („ 50 „ 1 71, 1,
„ .7/2010) O „ .5/02) („

- „ ”
- ”

“ ,
23.07.2013

.08-2234/2
25.07.2013

23 1 32
(„ „ .7/2010) ,
23.07.2013

-
“
”

1.

“ “ : -
”

-
-
-
-
-

2.

3.

”

.07-2123/5
23.07.2013 .

3.

3 („ O 50 „ 1
„ .7/2010) („ .5/02) 71, 1,

„ „ 2012/13

„ 2012/13 „
23.07.2013 .

.08-2234/3
25.07.2013 .

86 („
„ .7/2010)
23.07.2013 „ „ 2012/13

1. 2012/13 „ „-

.07-2123/6
23.07.2013 .

4.

3 („ O 50 „ 1
„ .7/2010) („ .5/02) („ 71, 1,

„ „ . 2012/13

„ „ . 2012/13 ,
23.07.2013

.08-2234/4
25.07.2013 .

86 („
„ .7/2010)
23.07.2013 , „ .
2012/13 ,

2012/13 ” “

.07-2123/7
23.07.2013 .

,
.

5.

3 („ O 50 „ 1
„ .7/2010) („ .5/02) 71, 1,

„ „ . 2012/13

„ . 2012/13 „
23.07.2013 .

.08-2234/5
25.07.2013 .

- .

86 („
„ .7/2010)
23.07.2013 „ „ . 2012/13

1. „ 2012/13 .

.07-2123/8
23.07.2013 .

6.

3 („ O 50 „ 1 („ 71, 1,
„ .7/2010)

2013

2013

23.07.2013 .

.08-2234/6
25.07.2013 .

86 („
„ .7/2010)
23.07.2013 ,
2013 ,

1.

2013 .

.07-2123/9
23.07.2013 .

7.

3 („ O 50 „ 1
„ .7/2010) („ .5/02) 71, 1,

II

II,
23.07.2013 .

.08-2234/7
25.07.2013 .

86 („
„ .7/2010)
23.07.2013 , II,

1.

II.

.07-2123/10
23.07.2013 .

8.

3 („ O 50 „ 1
„ .7/2010) („ .5/02) 71, 1,
(„

23.07.2013

.08-2234/8
25.07.2013 .

(„ . 36 .1 15 („
(„ . 5/02), 23 1 7
(„ . 07/10) 2 5
(„ . „ .56/11)
23.07.2013

1

-1-12-3933 03.09.2011

.1641/2,

2 5

„ . 56/2011).

(„ .

. 1

2

.07-2123/11
23.07.2013

9.

3 („ O 50 „ 1 71, 1,
„ . 7/2010) („ 5/02) („

23.07.2013

.08-2234/9
25.07.2013 .

. 36 .1 15 (.5/02), 23 1 7 .07/10) 1 2
(„ . („ . “ .155/12)
23.07.2013

1
-1-3067 01.09.2011
.3937, , . .
, 1 2
,, . 155/12). („ .

.07-2123/12
23.07.2013 .

10.

3 („ .7/2010) O 50 „ .5/02) 1 („ 71, 1,

- ..

- „ 23.07.2013 .

.08-2234/10
25.07.2013 .

- .

. („ . 36 .1 .5/02), 23 15 1 7 („ . .07/10) 1 2 „ .155/12) 23.07.2013

,

,

1

-1-593 12.08.2011

.3937,

,

,

1 2

„ . 155/12). („ .

. 1

2

.07-2123/13
23.07.2013

11.

50 1 71, 1,
3 („ O „ .5/02) („
„ .7/2010)

-

-

23.07.2013

.08-2234/11
25.07.2013

36 .1 15 (.
. 5/02), 23 1 7
(„ . . 07/10) 1 2

(„ . “ .155/12)
23.07.2013

,

1

-1-580 11.08.2011

.3937,

,

,

1 2

„ . 155/12).

(„ .

. 1

2

.07-2123/14
23.07.2013

12.

50

1

(„

„ .5/02)

71, 1,

3

O

(„

„ .7/2010)

-

-

23.07.2013

.08-2234/12
25.07.2013

-

36 .1
.5/02),

15
23 1

7
.07/10)

1 2

(„ .

(„ .

“ .155/12)
23.07.2013

1

-1-580

11.08.2011

.3942/3,

1 2

„ .155/12).

(„ .

. 1

2

.07- 2123/15
23.07.2013

13.

3 („ 50 „ 1
„ .7/2010) O „ .5/02) 71, 1,
(„

-

-

23.07.2013

.08-2234/13
13.07.2013

36 .1 15 („ .
(„ . 5/02), 23 1 7
(„ . 07/10) 1 2
(„ . “ .155/12)
23.07.2013

1

-1-4207 03.09.2011

.3937,

1 2

„ . 155/12).

(„ .

. 1

2

.07-2123/16
23.07.2013

14.

50

1

(„

„ .5/02)

71,

1,

3

O

(„

„ .7/2010)

—

—

23.07.2013

.08-2234/14
25.07.2013 .

36 .1 15 (.
.5/02), 23 1 7 .
(„ . .07/10) 1 2
(„ . “ .155/12)
23.07.2013

1
-1-344 23.06.2011
.3105/1, , . . .
, 1 2
, („ .
„ . 155/12).

. 1

2

.07- 2123/17
23.07.2013

15.
(„ 50 1 .
„ .5/02) 71, 1,
17

. 1

2

.07- 2123/18
23.07.2013

16.

3 („ 50 „ 1 71, 1,
„ .7/2010) O „ .5/02) („

23.07.2013

.08-2234/16
25.07.2013

36 .1 15 (.5/02), 23 1 7 .07/10) 1 2
(„ „ .155/12)
23.07.2013

1

-1-240 01.06.2011

.6077/1,

, ,

, 1 2

„ . 155/12).

(„ .

. 1

2

.07- 2123/19
23.07.2013

17.

50

1

(„

„ .5/02)

71, 1,

3

O

(„

„ .7/2010)

23.07.2013

.08-2234/17
25.07.2013 .

36 .1 15 (.
.5/02), 23 1 7 .
(„ . .07/10) 1 2
(„ . “ .155/12)
23.07.2013

1
-1-88 09.04.2011
.3236 3237, , . .
, 1 2
,, . 155/12). („ .

.07- 2123/20
23.07.2013 .

18.

50 1
(„ „ .5/02) 71, 1,
3 O („
„ .7/2010)

23.07.2013

.08-2234/18
25.07.2013

36 .1 15 (1 7 1 2
.5/02), 23 1 .07/10)
(„ „ .155/12)
23.07.2013

1

-1-357 28.06.2011

.5938/1,

1 2

„ . 155/12). („ .

. 1

2

.07- 2123/21
23.07.2013

19.

3 („ O 50 „ .5/02) 71, 1,
„ .7/2010) („

23.07.2013

.08-2234/19
25.07.2013

86 („
„ .7/2010)
23.07.2013

1.

.07-2123/22
23.07.2013 .

20.

3 („ O 50 „ 1
„ .7/2010) („ .5/02) („ 71, 1,

,
23.07.2013 .

.08-2234/20
25.07.2013 .

86 („
„ .7/2010)
23.07.2013 ,

1.

.07-2123/23
23.07.2013 .

21.

3 („ 50 „ 1 71, 1,
„ .7/2010) O „ .5/02) („

- ,
23.07.2013 .

.08-2234/21
25.07.2013 .

86 („
„ .7/2010)
23.07.2013 ,
- ,

1.

.07-2123/24
23.07.2013 .

23.

3 („ O 50 „ 1 71, 1,
„ .7/2010) („ .5/02) („

23.07.2013 , .

.08-2234/23
25.07.2013 .

- .

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008)

О Д Л У К А

За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Ресен
За 2013 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на општина Ресен
За 2013 година на следниот начин :

Потпрограма и назив на потпрограмата Потставка и опис на потставката	Буџет	Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ					
421110 Електрична енергија	-1.850.000	0	0	0	0
423990 Други материјали	1.850.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Ресен
и станува составен дел на Буџетот на општината за 2013 година.

БР. 07-2123/26

Претседател на Советот на Општина
Ресен
Методија Пашковски с.р.

24.

3 („ O 50 „ 1 71, 1,
„ .7/2010) („ .5/02) („

23.07.2013 .

.08-2234/25
25.07.2013 .

86 („
„ .7/2010)
23.07.2013 ,

- .

1.
,
,

.07-2123/27
23.07.2013 .

, .

1.		1
2.	„	1
	-	“
3.		2
2012/13	„ „	3
4.	„ „ *	4
5.	2012/13 „ „ *	5
6.	2012/13	5
	2013	6
7.		7
8.	.	8
9.		8
10.	-	10
11.	-	11
12.	-	12
13.	-	14
14.	-	15
15.	-	17
16.		18
17.		19
		21

